

<p>MACEDONIAN FISHING FEDERATION Add: Bulevar "Koco Racin" 75 Skopje, Republic of Macedonia Tel/fax: +389 2 31 64 539 E.mail: macfederation@yahoo.com contact@mrf1952.mk Website: www.mrf1952.mk</p>		<p>МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Адреса: Бул. "Кочо Рацин" 75 Скопје, Република Македонија Тел/факс: +389 2 31 64 539 E.mail: macfederation@yahoo.com contact@mrf1952.mk Website: www.mrf1952.mk</p>
--	---	--

ПРОГРАМА

за 2-ро коло КРАПСКА ЛИГА - 2016

Согласно Правилата за организирање на натпревари во спортски риболов во Република Македонија, усвоените Пропозиции и Календар за спортско-риболовни натпревари во 2016 година, II коло од натпреварите во Крапска Лига ќе се одржи од 16.06. до 19.06.2016 година, на акумулацијата Мавровица во Свети Николе.

Организатор: Македонска Риболовна Федерација (МРФ)
Домаќин: Мрена – Свети Николе

Екипите (дуата) за учество во Крапска Лига се составени од 2 (двајца) натпреварувачи (дуо), 1 (еден) резервен натпреварувач и 1 (еден) капитен на екипата. Сите учесници мора да поседуваат спортска легитимација, како документ за идентификација.

Натпреварот ќе трае непрекинато 72 часа и ќе се одржи според Правилата за натпревари на Македонската Риболовна Федерација.

Патеката ќе биде поставена на акумулацијата Мавровица кое се наоѓа во близина на Свети Николе.

Дозволен е улов на видовите крап и амур а се бодуваат само примероците над 1 кг. тежина.

ПРОГРАМ - СААТНИЦА

ЧЕТВРТОК: - 16.06.2016 година

до 08,00 часот - Пристигнување на екипите и пријавување

од 08,00 до 09,00 – Извлекување за редослед и стартни места

од 09,00 до 10,00 часот - Подготовка за пристап на патека

10,00 часот - Пристап на патека ----- прв сигнал

12,00 часот - Почеток на натпреварот ----- втор сигнал

НЕДЕЛА: - 19.06.2016 година

11,45 часот - 15 мин. пред крај на натпреварот ----- трет сигнал

12,00 часот - Крај на натпреварот ----- четврти сигнал

12,15 часот - Крај на натпреварот за два кои за време на четвртоит сигнал замараат и вадат риба ----- петти сигнал

13,00 часот - Соопштување на резултатите.

СУДИСКИ КОЛЕГИУМ:

Делегат: - Лазар Лазаровски
Главен судија: - Пеце Велевски
Судија: - Ристе Мицевски
Судија: - Јане Томов
Судија: - Мартин Павлов

За подетални информации сите заинтересирани можат да се јават во МРФ на тел. 02-3164-539 секој работен ден од 07.00-15.00 часот.

Натпреварувачка комисија
Претседател:
Кирил Нацевски с.р.